

КНИГА

Испишаните страници во книгата ќе бидат сведоштво за читателите, особено младите, кои можеби не знаат низ каков пекол минале македонските Евреи.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Исклучителниот труд на авторите проф. Иван Бабановски и проф. д-р Самуел Садикарио, книгата "Портрети на злосторниците Јасеновац-Балкански Аушвиц", неодамна беше промовирана пред голем број луѓе, кои сакаа да дознаат нешто повеќе за сите зла кои ги носи војната со себе. Книгата содржи 250 страници, на кои има фотографии како доказ за зverstвата извршени врз невиниот народ, но и фотографии на "некои команданти на фабриката на смртта". Авторите истражувале, документирале и ја представиле на јавноста една од најмрачните и најчуваниите тајни во една од федералните единици на тогашна Југославија. Тие во своето пишување го откриваат злосторничкото усташко движење и колаборацијата на Анте Павелиќ и неговата Независна Држава Хрватска со Третиот Рајх, движење кое

СТРАШНАТА ВИСТИНА ПРЕЗЕНТИРАНА ОД ПРОФ. ИВАН БАБАНОВСКИ И ПРОФ. Д-Р САМУЕЛ САДИКАРИО



ПОРТРЕТИ НА ЗЛОСТОРНИЦИТЕ ЈАСЕНОВАЦ - БАЛКАНСКИ АУШВИЦ

БОЛНИ СВЕДОШТВА ЗА ГОЛГОТАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

довело до создавање на една фашистичка монструм-држава, каде биле извршени ужасни злосторства против човештвото.

Како што во рецензијата за книгата наведува доцент Жамила Коломос, стотици илјади невини луѓе, кои со актот за ариевската раса биле изоставени од правото на правдата, биле убиени на најзверски начин, откако ги ограбиле и ги искористиле во погоните на смртта, кои биле организирани во десеттина концентрациони логори на територијата од нацистичката НДХ.

Во историјата веќе е многу познато дека најозлогласени биле логорите за жени и деца, Јасеновац и Стара Градишка. Тие биле најстрашните, според бројот на езекуцијата

На почетокот на книгата авторите напишале:

"При одбележувањето на 60-годишнината од ослободувањето на Аушвиц (27.1.2005) од тоа најголемо губилиште, логорашите кои го преживеале тој пекол, упатиле трогателен апел, тестаментот на холокаустот, со молба да им се предаде на младите поколенија.

Срамот на човештвото никогаш повеќе не смее да се повтори!

Овој наш скроман труд нека биде едно од запалените кандила пред тоа Сведоштво и тој Тестамент..."

проф. Иван Бабановски
проф. д-р Самуел Садикарио

на Срби, Евреи, Роми и многу други невини луѓе, едноставно кажано цивили.

Двајцата автори во книгата особено внимание му посветуваат на спомнатото усташко злосторничко движење од неговото основање, усташката војница и домобранството, крижарите, усташката тајна служба - УНС, организацијата на репресијата и концентрационите логори ширум НДХ и прв пат во шесте децении од ослободувањето на Јасеновац, злосторничките ликови на управниците-командантите на фабриката на смртта... Покрај ова, тие пишуваат и за улогата на РКЦ и за врските со Ватикан и со Третиот Рајх, како и неусташтвото, од поразот на фашизмот па до почетокот на XXI век.